



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА**

**Бр. 1203-511/5**

**Скопје, 10.09.2008 година**

**ДО**

**ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП**

**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските извештаи на Основен суд Прилеп, сметка за приходи наплатени од органи (во понатамошниот текст Судот), за 2007 година, кои се прикажани на страните од 4 до 5.
2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој Извештај е извршена согласно член 2 став 1 и 2 од Законот за државна ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 9 од Законот за државна ревизија.
3. Не е вршена ревизија, ниту сме издаде било каков извештај за финансиските извештаи на Основен суд Прилеп за годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија.
4. Финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај се одговорност на раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, застапувано од :
  - Љубен Биноски, претседател на Основен суд Прилеп
5. Одговорност на ревизорите е да го издадат овој извештај, прикажан на страните 1 до 3, и да дадат мислење за финансиските извештаи од точка 1, засновано на извршената ревизија.
6. Ревизијата од точка 1 на овој Извештај е извршена од страна на тим на Државниот завод за ревизија во периодот од 01 - 04.07.2008 година.
7. Цел на ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај е да овозможи ревизорот да изрази мислење:
  - дали финансиските извештаи вистинито и објективно ја искажуваат финансиската положба и резултатот на финансиските активности во согласност со применетата законска регулатива,
  - дали е остварено наменско и законско користење на средствата кои претставуваат државни расходи.

8. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани на годишната сметка составена според важечките прописи во Република Македонија со извршени рекласификации поради добивање на појасна слика.
9. Ревизијата е извршена во согласност со Стандардите за Државна Ревизија на Меѓународната организација на Врховните Ревизорски Институции (ИНТОСАИ) кои се пропишани во Република Македонија при вршењето на државната ревизија. Овие стандарди бараат ревизијата да се планира и подготви, со цел да се добие разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува испитувања на докази, проценување на користените сметководствени принципи, како и на важните проценки направени од страна на раководството на субјектот од точка 1 на овој Конечен извештај, давање општа оценка за презентацијата на финансиските извештаи и давање оценка за конкретни финансиски трансакции. Веруваме дека спроведената ревизија ни обезбедува разумна основа за изразеното мислење.
10. Со ревизијата на финансиските извештаи, дадени како составен дел на овој Конечен извештај и на интерниот контролен систем, ревизијата го утврди следното:

#### **10.1. Неправилности во искажувањето на приходите/расходите**

10.1.1. Не се води Дневник за евиденција на парични казни и трошоци на постапката за прекршочни предмети, што е спротивно на член 328 од Судскиот деловник (Сл.весник 9/1997), поради невоспоставена посебна евиденција за прекршочните предмети со Судскиот деловник. Истото влијае на целосното прикажување на приходите од парични казни и трошоци од прекршочна постапка а со тоа и на финансиските извештаи на судот.

**Препорака:** Од страна на одговорното лице во судската писарница да се воспостави евиденцијата на износите од наплатените парични казни и трошоците на постапката во соодветниот дневник (Образец бр.149), согласно член 246 од Судскиот деловник (Сл.весник бр.71/2007).

10.1.2. Не се изработен Преглед на изречените и наплатените парични казни, трошоците за постапка и пленувањето на имотна корист, како прилог на завршната сметка, што не е во согласност со член 345 од Судскиот деловник. Некомплетноста на завршната сметка придонесува Основниот суд да не располага со податоци за степенот на наплатливост на изречените и наплатените парични казни, со што постои можност за нивно застарување и неможност за нивна наплата како и некомплетни финансиски извештаи.

**Препорака:** Изработката на Прегледот на изречените и наплатените парични казни, трошоци на постапка и конфискуваниот имот и имотна корист, согласно член 345 од Судскиот деловник да е составен дел на завршната сметка.

#### **10.2. Неправилности во искажувањето на позициите во Билансот на состојба**

10.2.1. Извршено е прекнижување на салдото на парични средства на сметката, без да е настаната финансиска промена на сметката за износ од 45 илјади денари, што не е во согласност со членовите 10, 11 и 12 од Законот и Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници. Поради неправилно прикажување во финансиските извештаи при изготвување на завршна сметка истото има влијание на потценување на позициите на паричните средства со вишок на приходи над расходи, а преценување на активни временски разграничувања и краткорочни обврски спрема добавувачите во финансиските извештаи на судот.

**ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

---

**Препорака:** Лицето задолжено за водење на деловните книги, истите да ги води уредно, со точно утврдување на финансиските промени по хронолошки ред и редовно усогласување, со цел контрола на точноста и целосноста на внесените податоци.

11. Со ревизијата на финансиските извештаи, дадени како составен дел на овој Конечен извештај и на интерниот контролен систем, наодите од Претходниот извештај на Основен суд Прилеп сметка за редовно работење од точките 10.1.1, 10.1.2, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.4.1. и 10.5.1. се исти и во овој извештај.
12. Според наше мислење, поради значајноста на изнесеното во точките 10.1, 10.2. и 11 финансиските извештаи не ја претставуваат вистинито и објективно финансиската состојба на Основен суд Прилеп на 31 декември 2007 година и резултатот на финансиските активности за годината која завршува со тој датум во согласност со важечката законска регулатива.
13. Според наше мислење, поради значајноста на изнесеното во точките 10.1 до 10.2 и 11 кај Основен суд Прилеп не е остварено законско и наменско користење на средствата во финансиските трансакции кои претставуваат државни расходи за 2007 година.

**Овластен државен ревизор**

**Скопје, 09.09.2008 година**

**ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП**  
**КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР**

**Основен суд Прилеп**  
**Сметка за приходи наплатени од органи**  
**БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2007 година**

	<u>во 000 денари</u>	
<u>Опис на позицијата</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
<b>Приходи</b>		
Неданочни приходи	1,855	1,683
<b>Вкупно приходи</b>	<b>1,855</b>	<b>1,683</b>
<b>Расходи</b>		
<b>Тековни расходи</b>		
Стоки и услуги	1,314	1,683
Субвенции и трансфери	541	0
<b>Вкупно тековни расходи</b>	<b>1,855</b>	<b>1,683</b>
<b>Вкупно расходи</b>	<b>1,855</b>	<b>1,683</b>

**Основен суд Прилеп**  
**Сметка за приходи наплатени од органи**  
**БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ**

	<u>во 000 денари</u>	
<u>Опис на позицијата</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>
<b>Актива</b>		
<b>Тековни средства</b>		
Парични средства	0	0
Активни временски разграничувања	45	15
<b>Вкупно тековни средства</b>	<b>45</b>	<b>15</b>
<b>Вкупна актива</b>	<b>45</b>	<b>15</b>
<b>Пасива</b>		
<b>Тековни обврски</b>		
Краткорочни обврски спрема добавувачи	45	15
<b>Вкупно тековни обврски</b>	<b>45</b>	<b>15</b>
<b>Вкупна пасива</b>	<b>45</b>	<b>15</b>